

Тип на документ:
Подзаконски акт
Број на Службен весник:
95/2011
Датум на објавување:
14.7.11

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 70-а став 2 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата.

Член 2

На физичкото лице или субјектот кои се повикуваат на едукација им се врачува покана на образец даден во Прилогот кој е составен дел на овој правилник.

Поканата од став 1 на овој член се печати на хартија со бела боја во А4 формат, и ги содржи следните елементи:
- грбот на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата,
- називот на поканата.

1. Податоци за физичкото лице кое се повикува на едукација (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функцијата што ја врши во правното лице),

2. Податоци за субјектот (назив и седиште),
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата,
- кратко означување на предметот на поканата;
- законска одредба во која е утврден недостатокот
- име и презиме на инспекторот за патен сообраќај,
- место и датум на издавање на поканата,
- место за печат.

Член 3

Едукацијата ја организира и спроведува Државниот инспекторат за транспорт преку државните инспектори за јавни патишта и овластените инспектори по патишта од општините односно на Град Скопје.

Едукацијата се врши во подрачните простори на Државниот инспекторат за транспорт, односно во просториите на општините или Град Скопје.

Член 4

Едукацијата се врши два пати во неделата, а по потреба и повеќе пати.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-8601/1
6 јули 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог бр.1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ

Бр. _____ од _____ 20__ год.

ПОКАНА
за спроведување на едукација

1.Податоци за лицето кое се повикува на едукација

Име и презиме _____

ЕМБГ _____

Адреса на живеење _____

Функција што ја врши во право лице _____

2.Податоци за субјектот

Назив и седиште _____

Државниот инспекторат за транспорт ќе спроведе едукација во _____ часот,
на

ден _____ година, во просторите на _____, лоцирани на
ул. _____.

Предмет на поканата е _____

Законска одредба во која е утврден недостатокот _____

Име и презиме на инспекторот
за јавни патишта

М.П

Место и датум на издавање
